

ОБУКА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Белица, 10-12 март 2021 г.

Проект CB006.2.21.107
„КУЛТУРЕН МОСТ НИЗ ВЕКОВИТЕ“

Проектот е кофинансиран од Европската Унија преку Програмата Interreg – IPA за прекугранична соработка  -  CCI Number 2014TC16I5CB006



УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Представување на студии на случај

Акропол, Атина





Акропол

- Мулти-дисциплинарен консултативен совет
- Користење на напредни технологии и иновативни методи
- Истражувачка програма
- Улога на здружението „Пријатели на Акрополот“
- Национален конкурс за назначување на персонал
- Специјализирани програми за обука и едукација

Историските делови на Истанбул, Турција





Историја на Истанбул

- Проекти за обновување на различни квартали
- Вклучување на јавноста
- Назначување на зони за обновување

Ангкор Ват, Камбоџа






Ангкор

- Меѓународен координативен комитет
- Развој на заедницата
- Центри за едукација на заедницата
- Еко-села
- Систем за наградување на вработените
- Интерпретативни центри
- Долгорочна визија

Културна област плантажи со кафе, Колумбија





Плантажи за кафе

- Интегрирање во националниот стратешки план на Федерацијата на фармерите кои одгледуваат кафе
- Иновативни управувачки практики
- Институционална мрежа
- Меѓу-институционална соработка
- Истражувачки центар
- Програма „Набљудувачи на наследството“
- Волонтерски и образовни програми

Древната металургија во Буркина Фасо, Колумбија





Железна металургија во Буркина Фасо

- Локални закони за заштита на објектот како дополнување кон националното законодавство
- Управување од страна на локалните заедници
- 5-годишни планови / системи за управување, разработени од специјален национален комитет

Фосилни објекти со човечки наоди, Јужна Африка





Фосилни објекти

- Детален мастер план
- Специјализирани проучвања
- Интерпретативен центар
- Консултативни механизми со заинтересираните страни
- Отворање на нови работни места
- Специјална доверба за управување со објектот на Светското наследство

Казањски Кремљ, Русија





Казањски Кремљ

- Интегриран систем за зачувување на објектот
- Наменски PR како туристички објект
- Специјални законски мерки за заштита
- Акредитација на туристичките водичи
- Специјална посетителска инфраструктура и насоки за интерпретирање на објектот

Утврдувања во Хавана, Куба





Утврдувања на Древна Хавана

- Специјални станбени програми
- Специјално законодавство за обезбедување на финансирање
- Специјализирани образовни програми
- Наменско културно програмирање
- План за интегриран развој

Шкоцјански пештери, Словенија





Шкоцјански пештери

- Холистички пристап
- Вклучување на локалната заедница
- Подигање на јавната свест
- Меѓународна соработка
- Училишна мрежа

Бојанска црква, Софија, Бугарија





Бојанска црква

- Раслоен систем за реставрација
- Финансиски кампањи
- Мултимедијални претставувања
- Специјален посетувачки режим

Бојанска црква

